

PHILIPS

Радио со часовник

Серија 4000

TAR4600



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2	6	Слушање FM радио	10
	Безбедност	2		Пребарување за FM радиостаници	10
2	Вашето радио со часовник	3		Автоматско зачувување FM радио станици	10
	Вовед	3		Рачно зачувување FM радио станици	10
	Што има во кутијата	3		Избирање меморирана радиостаница	10
	Преглед на радиото со часовник	4		Прикажување на менито во FM режим	11
3	Почетни чекори	5		Прикажување RDS информации	11
	Поставување батерии	5	7	Други карактеристики	12
	Поврзување со напојување	5		Излезна порта за полнење USB-тип C	12
	Вклучи/Префрли во мирување	5	8	Спецификации на производот	12
	Прилагодување на јачина на звук	5	9	Решавање проблеми	13
	Прилагодување осветлување на екран	5	10	Напомена	13
4	Поставување на часовник/аларм	6		Усогласеност	13
	Автоматско поставување на часовникот	6			
	Рачно поставување на часовникот	6			
	Прикажување на мени	6			
	Поставување време за аларм	7			
	Активирање/деактивирање тајмер за аларм	7			
	Одложување на алармот	7			
	Прекинете ги звуците на алармот	7			
	Поставување тајмер за спиење	7			
5	Слушање DAB радио	8			
	Пребарување за DAB радиостаници	8			
	Чување на DAB радиостаница	8			
	Избирање меморирана радиостаница	8			
	Прикажување DAB информации	9			
	Прикажување на менито во DAB режим	9			

1 Важно

Безбедност

- Прочитајте ги овие упатства.
- Придржувајте се на сите предупредувања.
- Следете ги сите упатства.
- Не блокирајте ниеден од отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со упатствата на производителот.
- Не инсталирајте во близина на никакви извори на топлина како радијатори, греалки, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што создаваат топлина.
- Заштитете го електричниот кабел од нагазување или продупчување, особено кај приклучоците, дополнителните приклучни места на приклучница и местото каде што истите излегуваат од радиото со часовник.
- Користете само додатоци/прибор наведени од производителот.
- Исклучете го апаратот при бури со грмотевици или кога не се користи долг временски период.
- За секако сервисирање ангажирајте квалификуван сервисен персонал. Сервисирање е потребно кога апаратот е оштетен на било кој начин, кога електричниот кабел или приклучокот се оштетени, истурена е течност или предмети паднале во апаратот, апаратот бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или паднал.
- **ВНИМАНИЕ** при користење батерии -за да спречите истекување на батериите што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или штета на радиото со часовник:
- Не комбинирајте стари и нови батерии. Не комбинирајте алкални, стандардни (јаглерод-цинк), или батерии со повторно полнење (ni-cad, ni-mh, итн).
- **ВНИМАНИЕ:** Опасност од експлозија ако батериите се неправилно заменети. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Батеријата при екстремно високи или ниски температури во текот на употребата, складирањето или транспортот, и нискиот воздушен притисок на голема височина може да претставува ризик по безбедноста.
- Не заменувајте батерија со несоодветен вид што може да ја наруши заштитата (на пример, некои видови литиумски батерии).
- Оставање на батеријата во опкружување со екстремно висока температура, или со екстремно низок воздушен притисок може да доведе со експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Инсталирајте ги сите батерии правилно, + и - како што е означено на единицата.
- Отстранете ги батериите ако се испразнети или ако далечинскиот управувач (доколку е вклучен) нема да се користи подолг период.
- Батериите содржат хемиски супстанции. Треба да се отстрануваат соодветно.
- Ако се сомневате дека батерија е проголтана или е ставена во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.
- Кога ги менувате батериите, секогаш чувајте ги сите нови и искористени батерии подалеку од дофат на деца. Уверете се дека делот за батерија е целосно обезбеден откако сте ја смениле батеријата.
- Ако делот за батерија не може да биде целосно обезбеден, прекинете со употреба на производот. Чувајте го подалеку од дофат на деца и контактирајте со производителот.
- Ова радио со часовник не треба да биде изложено на капење или прскање.
- Не ставајте никакви извори на опасност на радиото со часовник (на пр. предмети наполнети со течност, запалени свеќи).
- Таму каде што приклучокот на адаптерот за директно вклучување се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.
- Користете го производот безбедно во средина со температура меѓу 0°C и 45°C.

2 Вашето радио со часовник

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед



Со ова радио со часовник, можете да

- Слушајте FM и Дигитално емитување на звук(DAB) радио;
- поставите два аларми да звонат во различни времиња;
- полнете ги вашите мобилни уреди.

Што има во кутијата

Проверете ја и идентификувајте ја содржината на вашиот пакет:




- Главна единица
- Адаптер за напојување
- Водич за брз почеток
- Безбедносен лист
- Гаранција



Белешка

- Количината и типот на приклучок за адаптер за напојување варираат по региони.
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Корисничко упатство се дадени само како пример, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Преглед на радиото со часовник



- ① **⏻ / DAB / FM**
 - Вклучи или префрли во подготвеност.
 - Префрлете се на DAB/FM извор.
- ② **VOL +**
 - Прилагодување на јачина на звук.
- ③ **HOUR / TUN –**
 - Поставете го часот.
 - Пребарување за радиостаници.
 - Изберете претходно поставена станица.
 - Изберете опција од менито.
- ④ **ALR 1**
 - Поставување аларм.
- ⑤ **PRESET / BACK**
 - Зачувување радиостаници во меморија.
 - Избирање меморирана радиостаница.
 - Вратете се на претходното мени.
 - Излезете од поставките на менито.
- ⑥ **SCAN / ENTER**
 - Скенирајте и автоматски зачувајте радиостаница.
 - Внесете ја избраната ставка од листата на мени.
- ⑦ **VOL –**
 - Прилагодување на јачина на звук.
- ⑧ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Одложување аларм.
 - Прилагодување осветлување на екран.
- ⑨ **SLEEP**
 - Поставување на тајмерот за спиење.
- ⑩ **MENU / INFO**
 - Внесете ги поставките на менито.
 - Приказ на информации.
- ⑪ **ALR 2**
 - Поставување аларм.
- ⑫ **MIN / TUN +**
 - Поставете ги минутите.
 - Пребарување за радиостаници.
 - Изберете следна претходно поставена станица.
 - Изберете опција од менито.
- ⑬ **Екран**
 - Го прикажува тековниот статус.
- ⑭ **Излезна порта за полнење USB-тип C**
 - полнете ги вашите мобилни уреди.
- ⑮ **DC IN**
 - Поврзете го со обезбедениот адаптер за напојување.
- ⑯ **DAB / FM Антена**

3 Почетни чекори

Секогаш следете ги упатствата според редоследот во овој дел.


Поставување батерии

Батериите можат само да го поддржат часовникот и поставките за аларм.



Внимание

- Ризик од експлозија! Чувајте ги батериите подалеку од топлина, сончева светлина или оган. Никогаш не фрлајте ги батериите во оган.
- Батериите содржат хемиски супстанции, па треба соодветно да се отстранат.
- Не комбинирајте типови на батерии: на пр. Алкални со јаглерод цинк. Користете само батерии од ист тип.



- 1 Отворете го отсекоот за батерии на дното на уредот.
- 2 Вметнете 2 парчиња AAA батерии (не се обезбедени) со точна поларност (+/-), како што е наведено, и потоа затворете го отсекоот за батерии.

Поврзување со напојување



Внимание


- Ризик од оштетување на производот! Уверете се дека напонот на струјата соодветствува со напонот отпечатен на задната и долната страна на радиото со часовник.
- Ризик од струен удар! Кога ќе го исклучите кабелот за напојување, секогаш извлекувајте го приклучокот од штекерот. Никогаш не влечете го кабелот.



Белешка

- Печатената плочка се наоѓа на долниот дел од радиото со часовник.

Поврзете го адаптерот за напојување во сидната приклучница.



Белешка

- Количината и типот на приклучок за адаптер за напојување варираат по региони.
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Корисничко упатство се дадени само како пример, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Вклучи/Префрли во мирување

- Притиснете  за да го вклучите уредот.
 - ↳ Радиото се префрла на последниот избран извор.
- Притиснете  3 секунди за да го префрлите уредот во режим на Подготвеност.
 - ↳ Времето и датумот (ако се поставени) се прикажуваат.

Прилагодување на јачина на звук

Додека слушате, притиснете **VOL+ / VOL-** да прилагодите јачина на звук.

Прилагодување осветлување на екран

Притиснете **BRIGHTNESS** за да изберете различни нивоа на осветленост или да го исклучите екранот:

- High (Високо)
- Medium (Средно)
- Low (Ниско)
- Off (Исклучено)

4 Поставување на часовник/аларм

Автоматско поставување на часовникот

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до поставувањата на часовникот.
- 2 Притиснете **ENTER** за да влезете во <Set Date&Time>.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете <Auto>, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите.
- 4 Притиснете **BACK** за да излезете од режимот за поставување.

Во DAB/FM RDS станица, уредот може автоматски да се синхронизира со времето што го пренесува DAB/FM RDS станицата (со CT информации).

Рачно поставување на часовникот

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до поставувањата на часовникот.
- 2 Притиснете **ENTER** за да влезете во <Set Date&Time>.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете <Manual>, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите, месецот ќе трепка.
- 4 Притиснете **TUN + / TUN** – за да го поставите месецот, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите, денот ќе трепка.
- 5 Притиснете **TUN + / TUN** – за да го поставите денот, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите, годината ќе трепка.
- 6 Притиснете **TUN + / TUN** – за да ја поставите годината, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите, времето ќе трепка.
- 7 Притиснете **HOURL** за да го поставите часот и притиснете **MIN** за да ја поставите минутата, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите.
→ Времето е поставено.
- 8 Притиснете **BACK** за да излезете од режимот за поставување.

Поставување на формат на време

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до поставувањата на часовникот.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете <Time Format>, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN** – за да го поставите форматот на часовникот <12H>/<24H>, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите.
- 4 Притиснете **BACK** за да излезете од режимот за поставување.

Поставете формат на датум

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до поставувањата на часовникот.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете <Date Format>, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN** – за да го поставите форматот на датумот <MM-DD-YYYY>, <DD-MM-YYYY> или <YYYY-MM-DD>, потоа притиснете **ENTER** за да потврдите.
- 4 Притиснете **BACK** за да излезете од режимот за поставување.



Белешка


- Ако не се притисне ниту едно копче за приближно 30 секунди, уредот автоматски ќе излезе од режимот за поставување на часовник.
- Притиснете и држете **BACK** 3 секунди за да излезете од режимот за поставување тајмер без зачувување.

Прикажување на мени

Кога уредот е во режим на подготвеност, можете да пристапите до мениот за опции за контрола.

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до поставувањата на часовникот.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете опција од мениот, а потоа притиснете **ENTER** за да потврдите опцијата или да влезете во подменито.
 - **[Set Date&Time]**: за поставување на датум, време.
 - **[Time Format]**: за избор на формат на време.
 - **[Date Format]**: за избор на формат на датум.
- 3 Повторете ги чекорите 2 ако некоја подопција е достапна под некоја опција.
- 4 Притиснете **BACK** за да се вратите на претходното мени или да излезете од мениот.

Clock setting



Белешка

- Ако не се притисне ниту едно копче во рок од 30 секунди, мениот ќе се затвори.
- Притиснете и држете **BACK** 3 секунди за да излезете од мениот.

Поставување време за аларм



Белешка

- Уверете се дека точно сте го поставиле часовникот.

- 1 Притиснете и држете **ALR 1** или **ALR 2** 3 секунди за да го активирате режимот за поставување на аларм, иконата или и времето на аларм ќе трепка.
- 2 Притиснете **HOURL** за да го поставите часот и притиснете **MIN** за да ја поставите минутата, потоа притиснете **ALR 1** или **ALR 2** за да потврдите, иконата или и времето на аларм ќе трепка.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете период на аларм [ONCE (ЕДНАШ), DAILY (ДНЕВНО), WEEKDAY (НЕДЕН), WEEKEND (ВИКЕНД)], потоа притиснете **ALR 1** или **ALR 2** за да потврдите, иконата или и изворот на аларм ќе трепка.
- 4 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете извор на аларм (свонче, DAB или FM станица), потоа притиснете **ALR 1** или **ALR 2** за да потврдите.
 - Ако DAB или FM се избрани како извор на аларм, иконата или и бројот на станицата ќе трепка, притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете DAB или FM претходно поставена радиостаница, потоа притиснете **ALR 1** или **ALR 2** за да потврдите.



Совет

- Единицата излегува од режим на поставување аларм кога е неактивна 30 секунди.
- Ако е избран извор DAB/FM и не е претходно поставена станица, автоматски се активира свонче.
- Алармот автоматски ќе се исклучи по 60 минути ако нема активност од корисникот.

Активирање/деактивирање тајмер за аларм

Притиснете **ALR 1** или **ALR 2** за да го активирате или деактивирате тајмерот за аларм.

- ↳ Ако тајмерот за аларм е активиран, иконата или и информациите за алармот ќе се појават.
- ↳ Ако тајмерот за аларм е деактивиран, иконата или и информациите за алармот ќе исчезнат.

Одложување на алармот

Кога ќе се огласи алармот, притиснете **SNOOZE**.

- ↳ Алармот се одложува и го повторува свонето 10 минути подоцна.
- Ложување на алармот, притиснете **SNOOZE** за да изберете друг временски период (во минути) за повторно вклучување.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Прекинете ги звуците на алармот

Кога ќе се вклучи алармот, притиснете или соодветното **ALR 1/ALR 2**.

- ↳ алармот запира, но поставките за аларм остануваат.

Поставување тајмер за спиење

Радиото со часовник може автоматски да префрла во режим на подготвеност по мемориран период.

- Притиснете **SLEEP** за да изберете временски период (во минути).
- ↳ Радиото со часовник автоматски се префрла во режим на подготвеност по мемориран период.

15 → 30 → 60 → 90 → 120

За да го деактивирате тајмерот за спиење:

- Притиснете **SLEEP** додека не се појави [OFF] (исклучено).

5 Слушање DAB радио



Белешка

- Чувајте го радиото со часовник подалеку од други електронски уреди за да избегнете радиоинтерференција.
- За подобар прием, целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на DAB/FM антената.

Пребарување за DAB радиостаници

Првиот пат кога ќе го изберете DAB режимот, или ако листата на станици е празна, радиото автоматски изведува целосно скенирање.

- Притиснете **DAB/FM** за да го изберете DAB режимот.
 - ↳ Се прикажува [Scanning].
 - ↳ Радиото автоматски ги скенира и зачувува сите DAB радиостаници, а потоа ја емитува првата достапна станица.
 - ↳ Листата на станици е меморирана во радиото. Следниот пат кога ќе го вклучите радиото, скенирањето на станици нема да се изврши.

За да пребарувате станица од достапната листа на станици:

- 1 Притиснете **TUN + / TUN** – за да навигирате низ достапните DAB станици.
- 2 Притиснете **ENTER** за да потврдите.



Совет

- Станиците може да се менуваат од време на време. За да ја ажурирате листата на станици, притиснете и држете **SCAN** 3 секунди за да изведете целосно скенирање.

Чување на DAB радиостаница



Белешка

- Може да зачувате максимум 20 DAB радиостаници.

- 1 Во DAB режим, поставете се на DAB радиостаница.
- 2 Притиснете и задржете **PRESET** 3 секунди да го активирате режимот на програмирање.
 - ↳ Се прикажува "Preset Store".
 - ↳ Меморираниот број почнува да трепка.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете број.
- 4 Повторно притиснете **PRESET** да потврдите.
 - ↳ Се прикажува "Stored".
 - ↳ Станицата е зачувана на избраната позиција.
- 5 Повторете ги чекорите од 1 до 4 да зачувате повеќе DAB радиостаници.



Совет

- Да отстраните претходно зачувана станица, зачувајте друга станица на нејзиното место.

Избирање меморирана радиостаница

Опција A:

Во DAB режим, притиснете **PRESET** за да изберете претходно поставен број.

Опција B:

- 1 Во режим DAB, притиснете **PRESET**.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN** – за да изберете претходно поставена радиостаница.



Белешка

- По 3 секунди, претходно поставената радиостаница автоматски ќе биде потврдена.

Прикажување DAB информации

Додека слушате DAB радио, притиснете и држете **INFO** 3 секунди за да ги прикажете следните информации (доколку се достапни):

- ↳ DAB или DAB+
- ↳ Име на Станица
- ↳ Лизгање текст
- ↳ Тип на програма
- ↳ Име на мултиплекс
- ↳ Канал
- ↳ Фреквенција:
- ↳ Режим: Брзина на трансфер
- ↳ Режим: Тип на канал
- ↳ Квалитет на сигналот



Белешка


- Ако не се притисне ниту едно копче во рок од 30 секунди, менито ќе се затвори.
- Притиснете и држете **BACK** 3 секунди за да излезете од менито.

Прикажување на менито во DAB режим

Кога слушате DAB, можете да пристапите до менито за опции за контрола.

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до DAB менито.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN -** за да изберете опција од менито, а потоа притиснете **ENTER** за да потврдите опцијата или да влезете во подменито.
 - **[Full scan]**: за изведуваче на целосно скенирање.
 - **[Manual tune]**: за рачно поставување на одреден канал/фреквенција и додавање на станицата во листата.
 - **[Prune]**: ги отстранува сите неважечки станици од листата на станици.
 - **[DRC level]**: за компресирање на динамичкиот опсег на радио сигналот, така што јачината на тивките звуци се зголемува, а јачината на гласните звуци се намалува.
 - **[Clock setting]**: за поставување на датум, време и избор на формат на време и датум.
 - **[System]**: за прикажување на тековната верзија на фирмверот и за ресетирање на сите поставки на радиото на фабрички основни поставки.
- 3 Повторете ги чекорите 2 ако некоја подопција е достапна под некоја опција.
- 4 Притиснете **BACK** за да се вратите на претходното мени или да излезете од менито.

DAB Menu



6 Слушање FM радио



Белешка

- Чувајте го радиото со часовник подалеку од други електронски уреди за да избегнете радиоинтерференција.
- За подобар прием, целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на DAB/FM антената.

Пребарување за FM радиостаници

- 1 Притиснете **DAB/FM** за да изберете FM режим.
- 2 Притиснете и задржете **TUN+ / TUN-** 3 секунди.
↳ Радиото со часовник автоматски пребарува за станица со силен прием.
- 3 Повторете го чекор 2 да пребарувате за повеќе радиостаници.

За рачно да пребарувате станици:

Притиснете **TUN + / TUN -** за да изберете фреквенција.



Белешка

- Решетката за пребарување на радиото со часовник е 50 kHz, радио-фреквенцијата на екранот ќе се зголеми за 0,05 MHz со притискање **TUN+ / TUN-**.

Автоматско зачувување FM радио станици

Во FM режим, притиснете и држете **SCAN** 3 секунди.

- ↳ Единицата ги зачувува сите достапни FM радиостаници автоматски и ја емитува првата станица.



Белешка

- Може да зачувате максимум 20 FM радиостаници.

Рачно зачувување FM радио станици

- 1 Во FM режим, поставете на FM радиостаница.
- 2 Притиснете и задржете **PRESET** 3 секунди да го активирате режимот на програмирање.
↳ Меморираниот број почнува да трепка.
- 3 Притиснете **TUN + / TUN -** за да изберете број.
- 4 Повторно притиснете **PRESET** да потврдите.
- 5 Повторете ги чекорите од 1 до 4 да зачувате повеќе FM радиостаници.



Совет

- Да отстраните претходно зачувана станица, зачувајте друга станица на нејзиното место.

Избирање меморирана радиостаница

Опција A:

Во FM режим, притиснете **PRESET** за да изберете претходно поставен број.

Опција B:

- 1 Во режим на FM пребарувач, притиснете **PRESET**.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN -** за да изберете претходно поставена радиостаница.




Белешка

- По 3 секунди, претходно поставената радиостаница автоматски ќе биде потврдена.

Прикажување на менито во FM режим

Кога слушате FM, можете да пристапите до менито за опции за контрола.

- 1 Притиснете **MENU** за пристап до FM менито.
- 2 Притиснете **TUN + / TUN -** за да изберете опција од менито, а потоа притиснете **ENTER** за да потврдите опцијата или да влезете во подменито.
 - **[Clock setting]**: за поставување на датум, време и избор на формат на време и датум.
 - **[System]**: за прикажување на тековната верзија на фирмверот и за ресетирање на сите поставки на радиото на фабрички основни поставки.
- 3 Повторете ги чекорите 2 ако некоја подопција е достапна под некоја опција.
- 4 Притиснете **BACK** за да се вратите на претходното мени или да излезете од менито.



Прикажување RDS информации

RDS (Систем за радио податоци) е услуга што им овозможува на FM станиците да прикажуваат дополнителни информации.

- 1 Поставете се на RDS станица.
- 2 Притиснете и држете **INFO** 3 секунди за да ги прикажете следните информации (доколку се достапни):
 - ↳ Име на станица
 - ↳ Тип на програма како [NEWS] (вести), Фреквенција, [SPORT] (спорт), [POP M] (поп музика)...
 - ↳ Време
 - ↳ Текст




Белешка

- Ако не се притисне ниту едно копче во рок од 30 секунди, менито ќе се затвори.
- Притиснете и држете **BACK** 3 секунди за да излезете од менито.

7 Други карактеристики

Излезна порта за полнење USB-тип C



Поврзете го стандардниот крај на USB кабел (не е вклучен) со USB-тип C портот на задната страна на уредот и поврзете го другиот крај со портот за полнење на вашиот уред.

8 Спецификации на производот



Белешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

Засилувач

Излезна моќност	RMS 700 mW @ 10 % THD; Макс. 1,4 W
--------------------	---------------------------------------

Бирач

Опсег на бирање(FM)	87,5-108 MHz
---------------------	--------------

Опсег на бирање(DAB)	174-240 MHz (Бенд III)
----------------------	---------------------------

Решетка за бирање	50 kHz
-------------------	--------

Чувствителност - Моно, 26 dB S/N	<22 dBf
Сооднос	

Вкупна хармонска дисторзија	<10 %
--------------------------------	-------

Однос сигнал-шум	>50 dBA
------------------	---------

Приклучок за полнење од USB-тип C

Полнење	5,0 V $\pm$ 2,0 A
---------	-------------------

Општи информации

Електрично напојување	5,0 V $\pm$ 3,0 A
--------------------------	-------------------

Потрошувачка на електрична енергија при работа	<1,5 W
--	--------

Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност	<1 W
---	------

Димензии (Ш x В x Д)	103x103,5x103 mm
-------------------------	------------------

Тежина (главна единица)	375 g
----------------------------	-------

9 Решавање проблеми



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате уредот самите. Ако се соочувате со проблеми кога го користите овој производ, проверете ги следниве ставки пред барањето сервис. Ако проблемот остане нерешен, одете на веб-локацијата на Philips www.philips.com/support. Кога ќе го контактирате Philips, уверете се дека уредот е во близина и дека се достапни бројот на модел и сервискиот број.

Нема напојување

- Уверете се дека приклучокот за наизменично електрично напојување на единицата е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучниците за електрично напојување.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звук.

Нема одговор од единицата

- Исклучете го и повторно приклучете го приклучокот за наизменично електрично напојување, па повторно вклучете ја единицата.

Слаб радио прием

- Чувајте го радиото со часовник подалеку од други електронски уреди за да избегнете радиоинтерференција.
- Целосно извлекете ја и прилагодете ја положбата на антената.

Алармот не функционира

- Правилно поставете го часовникот/алармот.

Поставката часовник/аларм е избришана

- Прекинато е напојувањето или е исклучен приклучокот за напојување.
- Ресетирајте го часовникот/ алармот.
- Заменете ги резервните батерии.

10 Напомена

Усогласеност

Сите промени или измени направени на овој уред што не се изрично дозволени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со производот.

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата RED 2014/53/EU и прописите за радиоопрема на OK SI 2017 бр. 1206. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.



Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница.



Овој производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол значи дека производот не смее да се фрла како отпад од домаќинство и треба да се достави до соодветно место за собирање за да се рециклира. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите што повторно се полнат со обичен отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии што повторно се полнат помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии според Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот комунален отпад. Информирајте се за локалните систем за собирање за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.



MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.